


**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ**

Булевар ВМРО бр.3, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел: +389 23 103 400
Факс: +389 23 103 401
e-mail: contact@avmu.mk



(приемен печат на ААВМУ)

**НАЦРТ - БАРАЊЕ¹
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА ОД СНИМКА НА ОБЈАВЕНА ИНФОРМАЦИЈА ВО
РАМКИТЕ НА ПРОГРАМСКИОТ СЕРВИС НА РАДИОДИФУЗЕР**

Физичко лице²

| | |
|-------------------------------|--|
| Име и презиме | |
| Адреса | |
| ЕМБГ | |
| Телефон | |
| Електронска пошта (e-mail) | |

Правно лице³

| | |
|-------------------------------|--|
| Целосен назив | |
| Седиште | |
| Телефон | |
| Факс | |
| Електронска пошта (e-mail) | |

Барам да ми се издаде копија од:

- Снимка на информација објавена во рамките на програмскиот сервис на следниот радиодифузер:

¹ Согласно член 9 и 10 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија, бр. _____ од _____ 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. __/__),

² Се пополнува само кога барателот е физичко лице

³ Се пополнува само кога барателот е правно лице

- Наслов на емисијата во која е објавена бараната информација:

- Датум и време кога е објавена информацијата:

- Копијата на снимката/те е/се потребна/и за:

Барател: _____

Потпис: _____

Датум на поднесување на барањето: _____